

**Пример за кредитот за клиенти кои примаат плата или пензија преку
Комерцијална банка без вклучено осигурување**

Износ на кредитот	1.845.000 денари
Рок на отплата	95 месеци
Месечна рата со фиксна каматна стапка	23.295 денари
Месечна рата со променлива каматна стапка	23.857 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Фиксна каматна стапка за првите 3 години	4,7%
Фиксна каматна стапка за остатокот на периодот на отплата	5,7%
Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT)	5,32%
Пресметана камата (за цело времетраење на кредитот во услови на редовна отплата на кредитот)	401.187 денари
Интеркаларна камата	3.564 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредит	2.000 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	300 денари
Трошоци за меница	500 денари
Вкупни трошоци на кредитот	407.551 денари
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит	2.252.551 денари

*Пресметано според моментално важечка каматна стапка за денарски кредит со ЕУР клаузула

Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот. Врз висината на CBT влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на CBT и висината на номиналната каматна стапка.

Вкупни трошоци на кредитот се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и било кои други надоместоци во врска со договорот за кредит коишто корисникот на кредит треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто и се познати на Банката, освен нотарските трошоци.

Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.